

## ПРОУЧУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА БИОХУМУСОТ ВО ТЕХНОЛОГИЈАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН

Цвета Христева, Веселина Петрова  
Институт за тутун и тутнски преработки,  
Пловдив, Бугарија

### ВОВЕД

Концепцијата на современото земјоделство се заснова врз максимално искористување на органските материји во технологијата за производство на различни култури и максимално зачувување на квалитетот на природната средина.

Во повеќе земји еколошките системи на производство веќе се применуваат и се докажале нивните предности пред конвенционалните. Кај нив, употребата на агрехемските средства треба да биде сведена на минимум, и тоа во неопходни случаи и во согласност со конкретните агроЭколошки услови (Hill 1992; Turco 1994; Doran 1994; Velscev 1997 и др.)

Иако тутунските преработки се штетни за здравјето на човекот, тутунската култура е дел од агроЭкосистемите и не може да биде исклучок од тенденциите за развиток на земјоделството. Негативните последици и еколошките проблеми создадени од интензивното земјоделство се спрекааат и при производство на тутун. Тутунот го напаѓаат голем број болести и штетници, поради тоа што се јавува потреба од голем број на третирања со пестициди за време на вегетациониот период. Освен тоа, тој е расадна култура којашто дополнително го оптоварува производниот процес со агрехемиски препаратори (минерални губрива, тотални пестициди, хербициди, фунгициди, инсектициди). Традиционалното монокултурно одгледување на ориенталскот тутун со примена на една иста агротехника (обработки, дози на минерално губрење, третирања со растително-заштитни препаратори, наводнувања и др.) води до влошување на својствата на почвата, намалување на нејзината плодност и зголемување на степенот на ерозија (Перфанов 1970; Христева 2003).

За тоа, за да биде тутунопроизводството конкурентно неопходно е да се изнајдат современи технолошки решенија за намалување или исклучување на употребата на минерални губриња и пестициди во одделните производни фази и изработка на целосни еколошки системи за одгледување, соодветни за одделни типови тутун, кои што ќе овозможат добивање на зголемено производство со висок квалитет.

Како алтернатива на хемиските средства кај голем број култури успешно се искористуваат производи со различно биолошко потекло, состав и дејство. Како замена за минералните губриња, се почесто се користи биоубето, што претставува органски продукт добиен од животната активност на црвениот калифорниски црв */Lumbricus rubellis L./*, познат како Биохумус, Лумбрикомпост, Лумбрикат, Хумуслајф. На пазарот се продава во тврда и течна состојба. Поради специфичноста на неговото добивање, производот е чист од плевелни семиња и патогени, богат со ензими и микроорганизми, кои вршат трансформирање на јаглеродните и азотните соединенија во почвата. Се карактеризира со неутрална реакција, висока содржина на органска материја (35-40%), макро и микроелементи. Благодарение на овие особини дејствува позитивно како на земјоделските култури така и на својствата на почвата, пред се на нејзината плодност. (Elcock 1995; Христева 2004; Тринговска 2005; Tahsin 2005). Забележан е голем позитивен ефект врз развитокот на растенијата, особено кај расадните зеленчукови култури (Elcock 1995; Карталска 2003; Тринговска 2004 и 2005). При испитувањата во производството на тутунски расад исто така се добиени многу добри резултати (Христева 2004 ; Пеливаноска 2006).

Целта на проучувањето е да се утврди ефективноста и можностите за искористување на производот од црвениот калифорниски црв /*Lumbricus rubellis*- биохумус во одделни фази од технологијата за производство на тутун. Решавани се следниве основни задачи:

- Проучување на влијанието на производот врз квалитативните својства на

тутунското семе.

- Проучување на влијанието на производот при производството на тутунски расад- како замена за покривка од арско губре и алтернатива на минералните губриња за прихранување на расадот.

- Проучување на влијанието на производот искористен за фолијарно губрење на тутунот на нива.

## МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

Проучувањето е спроведено во Институтот за тутун и тутунски преработки- Пловдив, Бугарија во периодот 2002-2007 година.

Опитите за утврдување на влијанието на производот врз квалитативните својства на тутунското семе се изведени во лабараториски услови со три типови тутун: ориенталски, вирџинија и берлеј, по стандардни методи (Спасов и сор. 1995). Испитано е влијанието на пет концентрации од течната форма биохумус, во 10 повторувања, кај контролата - семињата се третирани со вода. Добиени се показатели за енергијата на 'ртливост и за 'ртливоста (%).

Опитите за утврдување на влијанието на производот во производството на тутунски расад се изведени во полски услови, со два типа тутун - ориенталски и берлејски. На расадената површина не се применети хербициди и минерални губриња. Вариантите се изведени во три повторувања. Испитани се следниве варијанти:

1. контрола - покривка од арско губре + прихранување со  $15 \text{ mg/m}^2 \text{ NH}_4\text{NO}_3$
2. покривка од биохумус

3. покривка од биохумус + тресет во однос 1: 3

4. покривка од арско губре + прихранување со 2% течен биохумус во фазата "дигање на уши"

5. покривка (биохумус + тресет 1: 3) + прихранување со 2% течен биохумус во фазата "дигање на уши"

Дебелината на пластот на одделните покривки изнесува околу 1,5 - 2 см.

Проучувани се следниве показатели: развитокот на тутунскиот расад по фенофази, димензии на готовиот расад, степен на заплевување (број на плевели / $\text{m}^2$ ). Опитите за утврдување на влијанието на продуктот применет како фолијарно губре за време на вегетацијата на тутунот се изведуваат во полски услови, со ориенталската сорта Пловдив 7, врз хумусно - карбонатна почва, во три повторувања, со следниве варијантите:

1. Нетретирана контрола
2. Третирање со течен биохумус 1% во фаза на активно растење на тутунот.

Следени се биометрички и економски показатели.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

### I. Влијание врз квалитативните својства на тутунското семе

Третирањето на семето со течен биохумус во концентрација 1%, 2% и 4% покажува стимулирачки ефект врз енергијата на 'ртливост и 'ртливоста на семињата

кај трите типови тутун. При повисоките концентрации од 6% и 8% ефектот е инхибиторен (Табела 1).

Табела 1. Влијание на биохумусот врз квалитативните својства на тутунските семиња - разлики спрема контролата


Table 1. The biohumus effect on sowing properties of tobacco seeds- Differenc from the control

Варијанти Variants	Ориенталски - Oriental		Вирџинија Virginija		Берлеј Burley	
	Енергија на ртење Germination energy %	Ртливост % Germeability %	Енергија на ртење Germination energy %	Ртливост Germeability %	Енергија на ртење Germination energy %	Ртливост Germeability %
Биохумус biohumus 1%	+1.42	+1.51	+1.72	+1.12	+1.89	+1.16
Биохумус biohumus 2%	+1.47	+1.32	+1.63	+1.07	+1.65	+1.12
Биохумус biohumus 4%	+1.42	+1.33	+1.63	+1.07	+1.40	+1.10
Биохумус biohumus 6%	+1.04	-0.99	+1.33	-0.87	+1.10	-0.98
Биохумус biohumus 8%	+ 0.98	- 1.14	-0.69	-1.29	-0.88	-1.22

## II. Влијание врз производството на тутунски расад

Разликите и степенот на поникнување на тутунските семиња при смена на покривката од арско ѓубре со таа од биохумус

не се големи. Суштествени разлики имаат во времето на настапување на фазата "крстосување" и при двата типа тутун (Графикон 1).



Граф 1. Влијание на биохумусот врз настапувањето на фазата вкрстосување на тутунскиот расад кај ориенталски и берлејски тип тутун

Figure 1. The effect of biohumus on the four - leaf stage of seedlings in oriental and Burley tobaccos

Кај варијантите со биохумус, повеќе од половината поникнати растенија се во фазата "крстосување", околу 15-17<sup>т</sup> ден од сеидбата. Процентуалниот сооднос спрема контролата е многуократно повисок. Преку целиот расадопроизводен период

настапувањето на одделните фенофази при искористувањето на биохумус е порано од тие кај контролата.

Производот влијае позитивно и врз квалитетот на готовиот расад за расадување (Табела 2).

Табела 2. Влијание на биохумусот врз растењето на тутунскиот расад- биометрички податоци за готов расад за расадување, разлика спрема контролата

Table 2. The effect of biohumus on tobacco seedlings growth- biometrical data for seedlings ready for transplanting difference from the control

Варијанти Variants	Стебло Stalk	Корен Root	
	Должина Length cm	Должина Length cm	Дебелина на кореновиот врат Thickness of root neck mm
<b>Ориенталски тутун</b>			<b>Oriental tobacco</b>
1. Контрола- покривка од арско губре Check- manure mulch	11.6	6.57	3.68
2. Покривка од биохумус Biohumus mulch	14.7 +3.10	9.75 +3.18	4.87 + 1.19
3. Покривка од биохумус + тресет 1: 3 Mulch of Biohumus+ peat 1:3	14.6 +3.0	9. 25 + 2.68	4.74 +1.06
4. Покривка од арско губре + прихранување со 2% течен биохумус Mulch of manure + feeding with 2% liquid manure	14.2 +2.60	7.92 + 1.35	4.20 + 0.52
5. Покривка од (биохумус+ тресет 1:3) + прихранување со 2% Mulch of ( biohumus+ peat 1: 3 ) + feeding with 2% liquid manure	15.8 +4.20	10.55 +3.98	4.96 +1.28
<b>Берлеј</b>			<b>Burley</b>
1. Контрола-покривка од арско губре Check- manure mulch	14.49	10.70	4.10
2. Покривка од биохумус Biohumus mulch	17.50 +3.01	12.60 +1.90	6.72 +2.62
3. Покривка од биохумус + тресет 1:3 Mulch of Biohumus + peat 1: 3	17.51 +3.02	12.61 +1 .91	6. 67 +2. 57
4. Покривка од арско губре+ прихранување со 2% течен биохумус Mulch of manure + feeding with 2 % liquid manure	16.20 +1.71	11.22 + 0.52	5.41 +1. 31
5. Покривка од(биохумус+ тресет 1:3) + прихранување со 2% течен биохумус Mulch of ( biohumus + peat 1:3) feeding with 2 % liquid manure	18.70 + 4.21	12.72 +2.02	7.20 + 3.10

Кај варијантата биохумус + тресет во однос 1: 3, како и при покривање со слој на биохумус потенок од 2 см, и покрај тоа што произведениот расад е подобар од тој во контролата, за време на активното растење на тутунот од типот берлеј се забележува жолтеење на растенијата. Со дополнително прихранување тие симптоми исчезнуваат. Брзото темпо на развиток на тутунските растенија при искористувањето на биохумусот веројатно е резултат на силната минерализација Христева (2004). Најсилно позитивно влијание врз тутунскиот расад е откриено при комбинираното искористување на


производот, како покривка и прихранување со 2% течен биохумус (Слика1).

Познато е дека освен позитивни, покривката од арско губре има и сериозни негативни страни, - таа е извор на патогени, штетници и пред се плевелни семиња. Тоа го поскачува и хемиски го оптоварува производството (употреба на тотални пестициди, дополнителни третирања со растително-заштитни препарати, неколкукратно рачно плевење). Една од предностите при замената на покривката од арско губре со биохумус е таа што степенот на заплевеност многу се намалува (Графикон 2).




Слика 1. Тутунски расад со покривка од биохумус  
Picture 1. Tobacco seedling with biohumus mulch

Граф 2. Влијание на покривката од биохумус врз степенот на заплевеност  
Figure 2. The effect of biohumus mulch on weed percentage



Намалувањето спрема контролата е над 60-70% низ целиот расадопроизводствен период. Како резултат на тоа трошоците за работна рака за плевење се намалуваат.

Материјалните трошоци исто така се намалуваат повеќе од 2,5 пати, како резултат на заштедата на средства за купување на тотални пестициди и хербициди (Графикон 3).



Граф 3. Материјални и работни трошоци за одгледување на тутунски расад со искористување на биохумусот како покривка за мулчирање  
Figure 3. Material and labor costs for growing tobacco seedlings by the use of biohumus mulch

### III. Влијание врз растењето и развитокот на ориенталските тутуни, приносот и квалитетот на сировината

Третирањето на ориенталските тутуни со 1% течен биохумус во текот на вегетацијата, за време на активното растење не покажува позитивно влијание врз растењето и развитокот на тутунот.

Разликите спрема контролата, според биометричките показатели се минимални. Тие се поизразени кај содржината на сува материја во листот од средниот и горниот бербен појас (Табела 3).

Табела 3. Влијание на биохумусот врз некои биолошки и економски показатели на ориенталскиот тутун

Table 3 The effect of biohumus on some biological and economical characteristics of oriental tobacco

Варијанти Varijants	Височина Height cm	Лисна плојка Leaf lamina		Сува материја (g) Dry matter		Принос сув тутун Dry tobacco yield kg/ha	Распределба по класи (%) Share by classes		
		среден појас Middle belt	горни појас Upper belt	среден појас Middle belt	горни појас Upper belt		I	II	III
Контрола Control	106.8	154.23	91.70	0.472	0530	1041.30	9,77	66,8	23,4
Биохумус Biohumus	106.8	184.02	93.18	0.551	0.636	1372.30	6,12	85,7	8,2

Колку и да е слабо влијанието на ѓубрењето со биохумус, тоа се одразува преку добиениот принос и квалитет на сировината. Приносот на сувиот тутун е за

околу 32% повисок во однос на контролата. Зголемување е забележано кај процентот на втора класа.

### ЗАКЛУЧОЦИ

1. Биохумусот добиен од животната активност на црвениот калифорниски црф може да се искористи како ефикасна замена на покривката од арско ѓубре во класичната технологија за производство на тутунски расад.

2. Биохумусот може да се искористи за стимулирање на квалитативните својства на тутунските семиња во концентрација од 1%.

3. Течната форма на биохумусот може да се искористи во концентрација од 1% и 2% за фолијарно ѓубрење како на расадо, така и на тутунот на нива, како алтернатива на прихранувањето со минерално ѓубре.

4. Биохумусот успешно може да се искористи при изработувањето на еколошки системи на производство на тутун во текот на одделни технолошки фази на одгледување.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Велчев В., Вълев В., Борисов Г., 1997, Проблеми на устойчивото земеделие и производство на екологично чиста продукция от зърнените култури, Селскостопанска наука, 5-6, 41-46

2. Карталска Й., К. Сапунджиева, Й. Кузманова, 2003, Проучване влиянието на някои нови биостимулатори върху растежните пројави на домати и лук, Сб. доклади 6-та Научно - практическа конференция "Екологични проблеми на земеделието", 139-144

3. Пеливаноска В., Ј. Трајкоски, М. Наумоска, 2006. Некои нови технологии за производство на тутунски расад, Тутун, vol. 56, № 1-2, 11-16

4. Перфанов Г.Н., 1970. Противо-ерозионен и агрехимически ефект на различните начини на торене на тютюна на наклонени терени, Почвование и агрехимия, 4, 37-42

6. Спасов В., Т. Тонев, И. Жалнов, 1995. Ръководство за упражнения по земеделие, Земиздат, София, 142-147

7. Тринговска В., 2005. Влияние на някои биопродукти върху хранителната среда и биологичните прояви на оранжерийни домати, Дисертация
8. Христева Ц., 2003. Влияние на продължителното минерално торене при монокултурно отглеждане на тютюн върху почвеното плодородие, Дисертация
9. Христева Цв., В. Машева, Е. Николов, 2004. Влияние на биотор - продукт от червен калифорнийски червей (*Lumbricus rubellis*) върху развитието на тютюнев разсад, сп. Field Crops Studies, vol.1, №3, 478-483
10. Христева Ц., В. Машева, Е. Николов (2004) Промени в популационната плътност на някои физиологични групи почвени микроорганизми при използване на биохумус - продукт от червен калифорнийски червей (*Lumbricus rubellis*), за производство на тютюнев разсад. Сб. доклади от научна конференция, Съюз на учените, Кърджали, 155-160
11. Doran J. W., M. Sarrantonio, R. Janke (1994) Strategies to Promote Soil Quality and Health, In: Management in Sustainable Farming Systems, (ed. Pankhurst, Double, Gupta, Grace), Soil Biota, CSIRO, East Melbourn, 230-247
12. Elcock G., J. Martens (1995) Composting with red Wiggle Worms, Copyringht City Farmer, 1-6, 20-23
13. Hill S., R.J. MacRae, 1992, Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 39, 71-84
14. Tahsin N., Ts. Hristeva, E. Nikolov, V. Masheva (2005) Influence of the biological product – a liquid Lumbricompost on the seeds of sunflower, Sci. Researches of the Union of scientists in Bulgaria, vol. V, 506-511
15. Tringovska I., V. Kanazirska, 2004. Growth and yield of soilles tomatoes inoculated with difrent bioproduct. Int. Conf. On Horticulture Post-graduated (PhD). Study System and Conditions in Europe. 17-19 November, Lednice, Czech Republic, 277-282
16. Turco R. F., A. C. Kennedy, M. D. Jawson, 1994, In: Defining soil quality criteria for a sustainable environment SSSA Special Publication Number 35, Soil Science Society of America, Ins. American Society of Agronomy ins. Madison, Wiskonsin

## INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES FOR USING BIOHUMUS IN TECHNOLOGY OF TOBACCO PRODUCTION

Ts. Hristeva, V. Petrova

Tobacco and Tobacco Products Institute, Plovdiv, Bulgaria

### SUMMARY

Possibilities for using by *biohumus* (product of life activity of Red Californian worm /*Lumbricus rubellis L.*.) have been investigated in separate technological stages of tobacco production.

It has been determined that *biohumus* is an effective replacement of the cover of mature in classic technology for producing tobacco seedlings; the product is proper alternative of fertilizers during tobacco seeglings and during tobacco vegetation; the product is stimulator of germination qualities of tobacco seeds.

The product can be successfully used at developing ecological systems of tobacco production.

*Author's address:*

*Tsveta Hristeva*

*Tobacco and Tobacco Products Institute,*

*Plovdiv, Bulgaria*

*e-mail: zveta\_h@abv.bg*